

МИРЕН ПРОТЕСТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПУСТЕЦ



Пред Самитот на НАТО во Букурешт, во одбрана на македонското име и идентитет застанаа и Македонците од Република Албанија. Имено, партијата на тамошните Македонци, Македонска алијанса за европска интеграција, организираше мирен протест во Пустец, на кој присуствуваа околу илјада Македонци од сите делови на Албанија, од Билишта, Корча, Елбасан, Тирана, Голо Брдо и Кукс од Северна Албанија. Невремето кое ја зафати

Сребре Блажевски. На него беше усвоена декларација во која се истакнува дека никој нема право да го менува името на Македонија и на Македонците каде и да се во светот, бидејќи тоа е поврзано со идентитетот на македонскиот народ во целина. Тамошните Македонци велат дека ги прифаќаат НАТО и ЕУ, но не по цена на промена на историското име на земјата.

"Никој нема ексклузивно право да го менува историското, уставното име на

МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

"Никој нема ексклузивно право да го менува историското, уставното име на Македонија. Усвоивме Декларација од 5 точки во која јасно велиме дека Македонците од Албанија никогаш нема да прифатат промена на името", изјави Едмонд Темелко, градоначалник на Општина Пустец.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Македонија. Усвоивме Декларација од 5 точки во која јасно велиме дека Македонците од Албанија никогаш нема да прифатат промена на името", изјави Едмонд Темелко, градоначалник на Општина Пустец.

Во една од точките во Декларацијата се наведува дека Македонците во Албанија во целост ги поддржуваат своите браќа Македонци во Пиринска и во Егејска Македонија во остварувањето на нивните човекови и граѓански права и слободи.

Во име на Светскиот македонски конгрес присутните ги поздравиле претседа-

ИМЕТО МАКЕДОНИЈА КАКО СВЕТОСТ ОД ИСКОН ДО ВЕЧНОСТ

Мала Преспа не ги поколеба Македонците единствено и безрезервно да ја изразат својата поддршка за името Македонија како светост од искон до вечност. На присутните им се обратија Тако Гроздани, претседател на Општинскиот комитет на македонската партија во Албанија, Димитар Гроздани од Билишта, Васил Јанкула од Горна Горица, Мишко Постоличин, директор на гимназијата во Пустец, Горѓи Тане од Корча-кандидат за пратеник на македонската партија во Албанија, Славчо Спировски од Битола, Васил Стерјовски-претседател на Унијата на млади сили на Македонската партија во Албанија... На протестот присуствуваше и советникот во македонската Амбасада во Тирана,



**МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА
НИКОГАШ НЕМА ДА ПРИФАТАТ
ПРОМЕНА НА ИМЕТО,
ЕДМОНД ТЕМЕЛКО**

телот Тодор Петров, кој им порача дека Македонците од сите делови на Македонија во цел свет никогаш нема да прифатат промена на името Македонија, бидејќи тоа не е право и сопственост на граѓаните на Македонија, туку на Македонците во сите делови на Македонија, на Македонците во цел свет.

Декларацијата ќе биде доставена до Обединетите нации, Европската унија, ОБСЕ, Советот на Европа, НАТО и до владите на Македонија и на Албанија.

Народниот собир заврши со македонски народни песни и ора, а од Македонија народната веселба ја исполнија песните на Круме Спасовски и стиховите на Симеон Иванов Канго.